



Датум: 16.12.2013

## СООПШТЕНИЕ

### РЕКОРДЕН БРОЈ НА ЛЕКОВИ БЕЗ ДОПЛАТА

#### Нови референтни цени на лекови од позитивната листа по четвртата годишна ревизија на ФЗОМ



Од 19 декември 2013 година Фондот обезбеди нови намалени цени за лековите од Позитивната листа. За да се направи оваа ревизија, беа спроведени и рекорден број на преговори со 42 фармацевтски куќи, од октомври оваа година до денес.

Вкупните финансиски ефекти – заштеди во примарната здравствена заштита од оваа ревизија се намалување на трошоците за Фондот (88 милиони денари) и за осигурениците (31 милион денари), односно вкупните заштеди се во износ од околу 119 милиони денари годишно за целиот здравствен систем на примарно ниво.

Заштедите на осигурениците се јавуваат како резултат на намалени или укинати доплати за одредени лекови, но и поради намалување на партиципацијата што е случај кај 110 лекови.

#### ЕФЕКТИ ЗА ЛЕКОВИТЕ НА РЕЦЕПТ ПО ГЕНЕРИЧКО ИМЕ

Постигнавме досега рекордни 299 генерики на лекови (терапии) од позитивна листа без доплата во аптеките како резултат на целокупниот процес по кој од сега вкупно 391 лекови по генеричко име од примарната позитивна листа досега 76.5% од лековите за примарна здравствена заштита се обезбедени без доплата за осигурениците, наместо досегашните 73%, што е највисок процент на вакви лекови досега. Вкупниот број на лекови по генерика со референтна цена се збогатува за 15 лекови. Најавуваме и нови 21 генерики (терапии) кои ќе им бидат достапни на осигурениците за прв пат без доплата и тоа за следните заболувања: дигесивни пореметувања, кардиоваскуларни заболувања, за тироида лек, антиревматски заболувања, аналгетици, антибиотици, антиинфектив за гинекологија и др.




Споредба на лекови по генерики со и без доплата. 2009-2013



## ЕФЕКТИ ЗА ЛЕКОВИ НА РЕЦЕПТ ПО ЗАШТИТЕНО ИМЕ

Со оваа годишна ревизија на референтни цени на лекови за 1035 лекови по заштитени, **85% од лековите по заштитено име се без доплата или со минимална доплата (од 50 – 100 денари).**



Споредба на доплатата за лекови по заштитено име за ПЗЗ, 2009 – 2013

## ЕФЕКТИ ЗА ЛЕКОВИТЕ ОД БОЛНИЧКАТА ПОЗИТИВНА ЛИСТА И ИНСУЛИНИТЕ

Утврдени се референтни цени за нови 20 лекови по генеричко име со фармацевтска форма и јачина, односно нови 110 лекови по заштитено име. Лековите од болничката позитивна листа се обезбедуваат преку здравствените установи и нивните цени немаат ефект за осигурениците. Овие цени се усогласени со новите единствени цени на лекови и со договорените пониски цени со фармацевтски куќи. Со тоа **за сите лекови од болничката позитивна листа и за инсулините има најмалку по еден лек без разлика во цена (без доплата).**

## РЕЗИМЕ

Фондот успева во континуитет за осигурениците да обезбеди **поголем број на лекови, повеќе лекови без доплата и со намалена доплата.** Од големо значење е и ефектот за **дополнителното поефтинивање на определени лекови** во нашата држава и сето тоа без дефицит на лекови во државата.